

1474
P R E S - S E R V I S

NOVINSKO-IZDAVACKO PREDUZECE SAVEZA
NOVINARA JUGOSLAVIJE
PRESS PUBLISHING ENTERPRISE OF THE FEDERATION
OF YUGOSLAV JOURNALISTS
BEOGRAD — Knez Mihajlova 2/X — Pošt. fah 842
Tel.
621-578
Ček. račun 101-11/1-804
Current Account with
Yugoslav National Bank

SLUŽBA DOKUMENTACIJE
CLIPPING SERVICE

Isečak iz lista
Newspaper cutting

НОВА МАКЕДОНИЈА
Скопје
10. VII. 1968

САДЖАРСТВО
ВАЈАРСТВО
АРХИТЕКТУРА

(Паскал Гилевски)

ВЕЌЕ сме при крајот на про-
летната ликовна сезона. Двата
изложбени салони во Скопје се
уште се отворени, но во нив не
сретнуваме уметнички експонати,
туку наградени проекти за
изградба на Музејот за совре-
мена уметност на Скопје (во са-
лонот Гуро Салај), и извозен ме-
бел (во Работничкиот дом-уни-
верзитет). Преку летото во овие
салони скопската публика, ве-
ројатно, нема да види повеќе од
две три изложби на уметнички
дела, па затоа не ни останува
друго, туку да направиме еден
бегол остварт врз позначајните
изложби што имавме можност
да ги видиме пролетта.

Не ќе претераме ако кажеме
 дека оваа пролет беше прилич-
но богата со разновидни ликов-
ни манифестации, пред се, за-
тоа што (за разлика од порано)
во главниот град на Република-
та дејствуваа три установи што
презентираа остварувања од на-
ши и од странски автори. Во
така смисла особена освежувачка
сила беше младиот Музеј за
современа уметност на Скопје,
во чии привремени простории
ни беше прикажани неколку ин-
тересни изложби на познати ју-
гословенски и странски умет-
ници.

Меѓутоа, ако се обидеме да ја
изнесеме само квалитатив-
ната носивост на многубројните
изложби од јануари наваму, ќе
видеме принудени да констати-
раме дека е тоа тешка работа,
не затоа што квалитетот е оби-
лен, туку обратно. Во практи-
ки

ПОВЕЌЕ ГРИЖА ДА СЕ ОТВО- РИ ИЗЛОЖБА, ОДОШТО- ДОБРА ИЗЛОЖБА

ката на ликовните манифеста-
ции се уште се прволекува ед-
на троморна следа на анахроид-
ност, што претставува голема
тешкотија да се пренебрегне, и
најчесто што ги запира можни-
те свежини. Да видеме искрени,
ние до денденес страдаме од ед-
на навика: поголема грижа им-
маме за да се отвори некаква
изложба (независно каква е неј-
зината уметничка носивост), от-
колку што водиме грижа да се
отвори добра изложба. Се до-
дека не се излечиме од тој ком-
плекс на подготвување на из-
ложби, ликовниот живот во на-
шиот град, па и во целата Реп-
ублика ќе се одвива на тенки
конци. Се разбира, тука не тре-
ба да се фрли кривица само на
организаторите на изложбите,
туку и на непосредните акти-
висти на ликовното поле.

Но и во една таква ситуација на
нашата ликовна политика ќе биде-
ме тесногради ако не истакнеме не-
колку успешни изложби, што настапа-
ла по линија на одредени по-
волни околности. Таква беше из-
ложбата на подарените дела од
Франција (во организација на Mu-
zejot za современа уметност на
Скопје), во која, покрај другото, се

НА КРАЈОТ ОД ЛИКОВНАТА СЕЗОНА

Сејак, во одредени околности, добијме неколку навистина
усејешни изложби

сретнавме и со дела на уметници
со светско реноме: Пабло Пикассо,
Бернар Бифе, Франсис Леже, Ан-
дре Масон, Џеј Сулаж и т.н. Ди-
ректниот контакт на скопската пу-
блика со делата на овие францус-
ки уметници преставуваше вистин-
ска сензација во нашиот ликовен
живот. Иако изложбата немаше ни
намера, ни можност да даде пресек
на основните струења на најновата
француска уметност, сепак нашиот
гледач, поради големиот број на из-
лагачи, можеше да си создаде при-
ближна претстава за оваа најголе-
ма ликовна култура во светот. Ед-
на друга изложба со сличен карак-
тер беше изложбата на подарените
дела од Полска. Овде најмногу оду-
шевија графиките, што беа изра-
ботени со најголема техника дис-
циплинираност и чистота на гра-
фичкиот израз. Сепак, можеме да
ставиме мала забелешка околу ор-
ганизирањето на обете изложби: и
покрај нивниот карактер, требаше
да се направи извесна селекција на
делата, та и онака нивниот број
беше преголем.

Во пролетната ликовна сезона
на посебно треба да го истак-
неме настапот на неколку на-
ши помлади уметници, кои за
првпат самостојно ќе се претста-
вија на нашата ликовна публика.
Секој од нив носеше по некој
специфичен белег, или во со-
чисто фигулативна, или во со-

држитинска или пак во техничка
смисла. Нивните уметнички ос-
тварувања не предизвикаа ни-
каква сензација од ликовен
вид, што не е ни обичај кај нас,
но затоа значеа солиден прилог
во разните на македонското
ликовно творештво. Тука, пред
се, треба да се спомнат излож-
бите на академските сликари
Момчило Петровски — Моко и
Лјубчо Анастасов. Првото ни се
претстави како рафиниран цр-
тач на еден оригинален лирски
сфумато и како сликар со сми-
рен и безгрижен темперамент, а
вториот како мошне солиден
спроведувач на фактуралното
сликарство. И кај едниот и кај
другиот се уште јасно се забе-
лежуваат бујните знаци на мла-
доста, што често ги одведуваат
до сложени и неразрешливи
проблеми но, во исто време, што
ветуваат натамонти успешни
креации.

Изложбите на Ванчо Георгиев и на Драгутин Аврамовски —
Гуте значеа потврди на нив-
ните добеседни уметнички кон-
цепции а, исто така, и показа-
тели кон нови ликовни патишта.
Треба посебно да ги истак-
неме графичките листови на
Драгутин Аврамовски — Гуте,
кои претставуваат репрезента-
ција на македонската графичка
дисциплина.

Сепак, изложбите во пролет-
ната ликовна сезона не донесоа
толку квалитети колку што би
се очекувало, ако се земе пред-
вид нивниот голем број. Тој
пропуст, секако, ќе го надомес-
ти следната ликовна сезона што
ќе почне наесен.